

1	Наслов на наставниот предмет	Орална хигиена			
2	Код	ДОХ210			
3	Студиска програма	Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина			
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за болести на устата и пародонтот			
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	Интегрирани студии од I и II циклус			
6	Академска година / семестар	2-ра година, IV семестар	7	Број на ЕКТС кредити	3
7	Наставник	Наставници од катедрата за болести на устата и пародонтот			
8	Предуслови за запишување на предметот	Отслушани сите предмети од I и II семестар			
9	Цели на предметната програма (компетенции): Пошироки познавања за значењето на оралната хигиена, оралното здравје и општото здравје. Клучни вештини: - оспособен за идентификација на плакот - оспособен за обука на пациентот за одржување на орална хигиена - оспособен за обука на пациент со протетски и ортодонтски помагла за одржување на орална хигиена - оспособен за мотивација на пациентот и комуникација со пациентот				
10	Содржина на предметната програма:				
	Предавања				час
	Вовед во предметот и згрижување на пациентот				1
	Анамнестички податоци поврзани со оралната хигиена и детекција на дентален плак				1
	Индекси на дентален плак				1
	Индекси на забен камен				1
	Плак контрола				1
	Одржување на орална хигиена во домашни услови				1
	Техники на четкање на забите				1
	Грижа за интерденталните простори				1
	Фармаколошки препарати во одржување на орална хигиена				1
	Амбулантно отстранување на дентален плак				1
	Пигментации на забите и нивно отстранување				1
	Одржување на орална хигиена кај ортодонтски, протетски и пациенти со импланти				1
	Одржување на орална хигиена кај пациенти со посебни потреби				1
	Мотивација, ремотивација на пациентите, евалуација и одржување на постигнатите резултати				1
	колоквиум				1
	Вкупно				15
	Практична настава				час
	Вовед, постапка за згрижување на пациентите				2
	Анамнеза, детекција на дентален плак				2
	Индекси на дентален плак				2
	Индекси на забен камен				2
	Плак контрола				2
	Одржување на орална хигиена во домашни услови				2

	Техники за четкање на забите			2
	Фармаколошки препарати во оралната хигиена			2
	Амбулантно отстранување на денталниот плак и забниот камен			6
	Пигментации на забите и нивно отстранување			2
	Одржување на орална хигиена кај ортодонтски, протетски и пациенти со импланти			2
	Одржување на орална хигиена кај пациенти со посебни потреби			2
	Проверка на стекнатите вештини			2
	Вкупно			30
11	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС			
12	Вкупен расположив фонд на време	90 часа		
13	Распределба на расположивото време	Предавања-15 часа, вежби- 30 , домашно учење и други форми на наставни активности- 45 часа		
14	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	15 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	Вежби-30 часови
15	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	45 часови
16	Начин на оценување	17.1.	Тест	30 бода
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)	Активност и учество на предавања и вежби - 10 бода
		17.3.	Завршен(усен) испит	60 бода
17	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 59 бода		5 (пет) (F)
		од 60 до 67 бода		6 (шест) (E)
		Од 68 до 75 бода		7 (седум) (D)
		од 76 до 84 бода		8 (осум) (C)
		од 85 до 93 бода		9 (девет) (B)
		од 94 до 100 бода		10 (десет) (A)
18	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовна посета и активност на предавања (минимум 60%). Редовна посета и активност на вежби (минимум 90%).Доколку студентот не го освои минималниот број поени (24 поени), потребни за положување на испитот преку континуирано оценување, студентот во следната сесија ќе полага тест (40поени) и завршен испит (60 поени).		
19	Јазик на кој се изведува	Македонски јазик		
20	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот		
21	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		Ред. бр.	Автор	Наслов

		1	Миновска, Пандилова, Ивановски	Орална хигиена	Стоматолошки факултет-Скопје	2004
			Мирјана Поповска, ВераРадојкова- Николовска	Орална хигиена	Стоматолошки факултет-Скопје	2013
			Мирјана Поповска, Марија Накова, Вера Радојкова- Николовска, Златанка Белазелкоска	Орална хигиена практикум	Стоматолошки факултет-Скопје	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Ивановски, Пандилова	Орално здравје	Стоматолошки факултет-Скопје	2009